



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Број 16- 4899/2
15.05.2015 година
Скопје

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015), донесоа

ЗАКЛУЧОК

Се запира постапката за вршење на вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје- Одделение за социјална работа на подрачје на Град Скопје – подрачје Гази Баба

Образложение

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје- Одделение за социјална работа на подрачје на Град Скопје – подрачје Гази Баба на ден 14.05.2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013,38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015), Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014), подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз негова основа, во предметите на корисниците на правото на додаток за мобилност и слепило.

При инспекцискиот надзор не се констатирани недостатоци и неправилности во поглед на остварувањето и користењето на правото на социјална парична помош, постојана парична помош и остварување на право на сместување во установа за социјална заштита, за што е составен записник број 16-4899/1 од 15.05.2015 година.

Со оглед на горе наведеното, согласно член 41 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/2015), се донесе заклучок како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

Заклучокот е донесен во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 15.05.2015 година под број 16- 4278/3.

Упатство за правно средство: против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита:

Соња Налбанти- Димоска

Садат Нуредини